



Биографија

Лични податоци

Име и презиме	Мемет Селмани	
Адреса/и	Ул. 106 бр: 20, Tetovo, 1120	
Телефон/и		076428244
Факс/ови		
Е-маил(ови)	memetselmani@gmail.com	

Националност	Албанец
--------------	----------------

Датум на раѓање	07.03.1972
-----------------	-------------------

Пол	Машко
-----	--------------

Образование

Датум и место	21.03.2012 Скопје
Здобиена титула	Магистер на комуникации
Основни предмети/вештини	Методологија на општествени науки; Комуникологија; Комуникациски теории; Глобализација и комуникации; Социологија на култура; Анализа на медиумите; Водство; Односи со јавност
Име на институцијата	Универзитет “Св. Кирил и Методиј” Институт за социолошки и политичко-правни истражувања - Скопје
Ниво на домашна или странска класификација	60 кредити по ЕКТС

Датум и место	30.07.1997 Тирана
Здобиена титула	Дипломиран новинар
Основни предмети/вештини	Вовед во новинарство; Теорија и практика на слободниот печат; Етика на новинарство; Фотоновинарство; Основи на јавното право; Меѓународното право; Односи со јавност; Социологија на масмедиумите; Менаџирање на медиумите; Политичка филозофија; Историја на печатот; Историја на албанскиот печат; Психологија;...
Име на институцијата	Универзитет во Тирана Факултет по Историја и Филологија, Тирана, Р. Албанија
Ниво на домашна или странска класификација	240 кредити по ЕКТС или завршен VII степен на високо образование

Обука

Година, времетраење и место	Октомври, 2003, eden mesec Skopje
Здобиени вештини и знаења	Развој на претпријатијата во Југоисточна Европа (SEED): <ul style="list-style-type: none">• План на Бизнисот;• Стратешки план;• Хумани ресурси;• Маркетинг и Менаџмент;• Реклами;

	<ul style="list-style-type: none"> • Финансиски Менаџмент.
Име на испорачувачот на обуката	Центар за јавна партиципација Финасиска подршка ОБСЕ

Работно искуство

Датуми	Од ноември 2011 Директор - НУ Национален конзерваторски центар - Скопје
Позиција/работно место	
Главни активности и одговорности	<p>Ја води работата и е законски застапник на националната установа; одговара за материјално-финансиското работење и за законитоста и економичноста на работењето на установата; донесува Годишна програма за работа на установата на начин утврден со закон; ги извршува одлуките и заклучоците на Управниот одбор; донесува општи акти за кои е овластен со закон и други поединечни акти во согласност со закон; поднесува годишни извештаи за работата на установата; одобрува службени патувања во земјата и странство; раководи со организирањето и спроведувањето на подготовките за одбраната и спасувањето во случај на вооружен судир и природни непогоди; се грижи за правилно и навремено информирање на јавноста и вработените; издава упатства, насоки и налози за работа;; одговара за својата работа пред министерот за култура и др.</p> <p>- Одговорности (управување со меѓународни и домашни проекти):</p> <p>Меѓународни проекти:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Конзервација и реставрација на сликарството во внатрешноста и на фасадите на Шарената џамија во Тетово, финансирана од Амбасадорскиот фонд на САД (2011-2012). - Директен грант за проектот „Конзервација и реставрација на културно-туристичкиот комплекс Св. Ѓорѓи во Старо Нагоричане“, финансиран од Европската унија (2013-2015 година). Црквата Св. Ѓорѓи во Старо Нагоричане потекнува од XI век, додека е обновена во 1312 и живописана во 1318 година. - Потписник на Апликацијата во 2013 година со која Полошкиот манастир Св. Ѓорѓи (XIV век) е вклучен во World Monument Watch (WMW) листата за 2014 година. - Потписник на Проектот за изработка на План за управување со црковниот комплекс Св. Ѓорѓи во Старо Нагоричане (Суб-грант од Програмата на ЕУ за рехабилитација на културното наследство на Западен Балкан) во 2013 година. - Потписник на Проектот за конзервација и инјектирање на фуги во Златкова кула во Кратово (Суб-грант од Програмата на ЕУ за рехабилитација на културното наследство на Западен Балкан) во 2013 година. <p>Проекти:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подготвување и изведување на проектите за конзервација, реставрација, ѕидно сликарство и декорации, машинство, електрика, структурално зајакнување и партерно уредување на Султан Муратова џамија во Скопје, финансиран од Претседателството на Турска агенција за соработка и координација (ТИКА). - Подготвување и изведување на проектите за конзервација, реставрација, ѕидно сликарство и декорации, машинство, електрика, структурално зајакнување и партерно уредување на Исхак Бегова џамија во Скопје, финансиран од Претседателството на Турска агенција за соработка и координација (ТИКА). - Подготвување и изведување на проектите за конзервација, реставрација, ѕидно сликарство и декорации, машинство, електрика, структурално зајакнување и партерно уредување на Хусеин Шах џамијата во Сарај, Скопје, финансиран од Претседателството на Турска агенција за соработка и координација (ТИКА). - Проект за конзервација, реставрација, реконструкција, ѕидно сликарство и декорации, машинство, електрика, структурално зајакнување и партерно

	<p>уредување на Исхак Бег џамија во Битола, финансиран од Претседателството на Турска агенција за соработка и координација (ТИКА).</p> <p>- Проект за конзервација и реконструкција на Мамут Ага џамија во Радање, Општина Карбинци,</p> <p>- Проект за конзервација, реставрација, реконструкција, ѕидно сликарство и декорации, машинство, електрика, структурално зајакнување и партерно уредување на Хајдар Кади џамија во Битола, финансиран од Генерален директорат на вакуфите на Република Турција.</p> <p>- Проект за делумна конзервација и решавање на проблемот со влага на Стар Аман во Тетово.</p> <p>- Конзервација и реставрација на црквата Св. Архангел Михаил во Непроштено, Тетово, финансирана од Меѓународна соработка Југ-југ и ЦИСС.</p> <p>- Сите проекти кои се изработуваат во НУ Национален конзерваторски центар од Годишната програма, финансирани од Министерството за култура на Република Македонија. Годишната програма се реализира со потпишување на договор помеѓу Министерство за култура и НУ Национален конзерваторски центар – Скопје.</p> <p>Програмските активности опфаќаат: евиденција, валоризација, ревалоризација, проекти за профана и сакрална архитектура, проекти за ѕидно сликарство, иконопис, штафелајно сликарство, конзервација на камен, мозаик, дрво.</p>
Име и адреса на работодавачот	Adresa: "Јосиф Михајловиќ" бр. 7, Р.Фаб.225,1000-Skopje, R.Makedonija, tel:(02)3289 800, 3227 240; faks (02)3289 888 http://www.heritage.gov.mk email: contact@heritage.gov.mk ;
Делокруг или сектор	
Датуми	Октомври 2004 – ноември 2011
Позиција/работно место	Асистент во Факултетот на Филозофски Факултет, Државен Универзитет во Тетово; Предмети: 1. Комуникологија (во студиските програми – Социологија, Новинарство и Албанонологија) 2. Мултикултурна комуникација, Култура не медиуми – Педагошки Факултет
Главни активности и одговорности	Одржување на вежби
Име и адреса на работодавачот	Државен Универзитет во Тетово Ул. Илинденска, бб. Ректорат на универзитетот +389 44 356 500 / факс. 334222 www.unite.edu.mk
Делокруг или сектор	
Датуми	Април 2002 – декември 2004
Позиција/работно време	Менаџер за имплементација на проектот и главен уредник на "СПИАНИЕ ЗА МЛАДИ ПОИНТ", издадена на 15 000 примероци, како и за специалното издание за луѓе со оштетен вид "Браил" на 100 примероци, единствено вакво издание во регионот.
Главни активности и одговорности	Откривање на млади таленти и нивна обука во новинарството, и тоа во средните училишта во Скопје, Тетово, Гостивар и Куманово.
Име и адреса на работодавачот	ЦЈП - Тетово
Делокруг или сектор	
Датуми	2002-2006
Позиција/работно време	Уредник на неделниот регионален весник МОНИТОР

	(Тетово и Госитвар, двојазичен: на македонски и албански јазик)
Главни активности и одговорности	Уредник на весникот во канцеларијата во Тетово.
Име и адреса на работодавачот	Tower Media Gostivar
Делокруг или сектор	
Датуми	Март 1998 – Октомври 1999 Мај 2002 – Јуни 2003
Позиција/работно време	Уредник и фоторепортер во весникот "FLAKA" (Редакција Тетово)
Главни активности и одговорности	Уредник во канцеларијата во Тетово.
Име и адреса на работодавачот	Нова Македонија, Скопје
Делокруг или сектор	
Датуми	Септември 1999 – Мај 2001
Позиција/работно време	Новинар и фоторепортер на "Македонската Информативна Агенција" (МИА)
Главни активности и одговорности	
Име и адреса на работодавачот	
Делокруг или сектор	

Лични вештини и способности

Мајчин јазик/ци	Албански јазик
-----------------	-----------------------

Друг јазик/ци									
Самопроценка	Разбирање				Зборување				Пишување
Европско ниво(*)	Слушање		Читање		Усна интеракција		Усна продукција		
Англиски		Б2		Б1		Б2		Б2	
<i>(*Ниво според Common European Framework of Reference (CEF))</i>									

Општествени вештини и способности	Комуникативен, активно слуша, вештини на лидерство.
-----------------------------------	---

Организациски вештини и способности	Вештини за планирање на работа; делење на обрски; давање јасни насоки на вработени; добор менаџирање со време; менаџирање на ресурси - хумани, матерјални;
-------------------------------------	--

Публикации и написи	<p>Isuf Sherifi, Memet Selmani. (2008). Flijimi i një maturanti. Monografi për Ismail Memetin. Arbëria Designe, Tetovë.</p> <p>Рецензент на збирка на приказни: "UJQIT NË FRAK", Зијадин Ќира</p> <p>Лектор на неколку публикации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - збирка на песни: "KATËR KALORËS", Авдулазиз Ислами, 1998, Тетово; - мобографија: "FAKTE", Решат Бадалај, 1998, Тетово; - книга: "VEÇORIT FIZIKO-GJEOGRAFIKE TË POLLOGUT", Мерибе Мустафи, 2008, Тетово; - книга: "KONTRIBUTI I AUSTRO-HUNGARISË PËR ÇËSHJTJEN SHQIPTARE 1900-1912", Фехари Рамадани, 2010, Тетово.
----------------------------	--

--	--

Членство во органи и тела	
----------------------------------	--

Датуми и позиција	2005-2009
Име и адреса на организацијата	Член на совет на Јавниот Сервис - Македонска Радио Телевизија.
Делокруг или сектор	

Награди и признанија	
-----------------------------	--

Дополнителни информации	<ul style="list-style-type: none"> - Memet Selmani, Sheruze Osmani Ballazhi. (2015). Komunikimi i drejtpërdrejtë, indirekt (elektronik) me bashkëmoshatarët dhe kënaqësia nga jeta te adoleshentët shqiptarë dhe maqedonas në Republikën e Maqedonisë. Ditët e studimeve shqiptare II" Transformimi i madh: 25 vjet përvoja shqiptare e tranzicionit dhe demokratizimit", Tiranë, Shqipëri. - Fehari Ramadani, Memet Selmani. (2012). Lufta ballkanike, Austro-Hungaria dhe çështja shqiptare. BALLKANI DJE, SOT DHE NESER, Instituti për studime politike dhe ndërkombëtare – Shkup. - Qerim Dalipi, Memet Selmani, (2012). Çështja shqiptare në gazetën politika të Beogradit (28 nëntor - dhjetor). Seminari VI ndërkombëtar i Albanologjisë - "Çështja shqiptare para dhe pas shpalljes së pavarësisë", Universiteti Shtetëror i Tetovës.
--------------------------------	--

Анекси	
---------------	--